

## 1. Дигитален снимач на звук (диктафон), количина: 3 парчиња

Карактеристика	Понудена карактеристика
<p><b>Формат на снимање и репродукција на звук:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Мин. MP3, WMA и WAV или еквивалентни формати</li></ul> <p><b>Меморија:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вградена: <math>\geq 4GB</math></li><li>• Дополнителна: со слот за дополнителна мемориска картичка</li></ul> <p><b>Конекција со компјутер</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Мин. 1xUSB 2.0 или еквивалентен приклучок</li></ul> <p><b>Приклучоци:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Мин. 1 x приклучок за слушалки</li><li>• Мин. 1x приклучок за надворешен микрофон</li></ul> <p><b>Приказ на состојбата на снимачот:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Алфанумерички осветлен екран</li></ul>	
<p><b>Гаранција:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- минимум 12 месеци</li><li>- вклучени бесплатни резервни делови на сите компоненти</li><li>- вклучена бесплатна работна рака</li><li>- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и време на поправка не подолго од 10 дена</li></ul>	

## 2. Безжичен микрофон-бубица, количина: 1 парче

Карактеристика	Понудена карактеристика
<b>Работна фреквенција:</b> мин. 863MHz <b>Број на канали:</b> мин. 16 <b>Излезна моќност:</b> мин. 10mW <b>Напојување:</b> приемен дел-220V/50Hz; подвижен дел-макс. 2xAA батерии	
<b>Гаранција:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- минимум 12 месеци</li><li>- вклучени бесплатни резервни делови</li><li>- вклучена бесплатна работна рака</li><li>- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и</li><li>време на поправка не подолго од 10 дена</li></ul>	

### 3. Безжичен систем за озвучување, количина: 1 парче

Карактеристика	Понудена карактеристика
<p><b>Технологија на поврзување:</b> Bluetooth version: 4.1 или еквивалентна</p> <p><b>Вградени звучници:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2x woofer (мин. 90mm)</li><li>- 2x tweeter (мин. 20mm)</li></ul> <p><b>Моќност:</b> 4x25W</p> <p><b>Аудио опсег:</b> 50Hz-20kHz</p> <p><b>Трајност на батериско користење:</b> ~8 часа (во зависност од јачина на репродукција)</p> <p><b>Време на полнење на батерии:</b> макс. 3 часа</p> <p><b>Напојување:</b> преку адаптер 220V/50Hz кој овозможува непречена работа на уредот со полна моќност</p> <p><b>Други карактеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wireless Bluetooth streaming</li><li>- Dual Microphone Conferencing System</li><li>- Wireless Dual Sound</li></ul> <p><b>Тежина на уредот:</b> макс. 3.5kg</p>	
<p><b>Гаранција:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- минимум 12 месеци</li><li>- вклучени бесплатни резервни делови</li><li>- вклучена бесплатна работна рака</li><li>- време на одзив најдоцна наредниот работен ден во просториите на МАНУ и време на поправка не подолго од 10 дена</li></ul>	